

## ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАКЛУЧОЦИТЕ

од Шестата (тематска) седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество  
одржана на 06.04.2022 година

Заклучоци	Статус на реализација
<b>1. Граѓанските организации во обезбедување на социјална и здравствена заштита на национално и локално ниво</b>	
<p>1. Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество ја разгледа Информацијата за состојбите во однос на обезбедувањето на социјална и здравствена заштита од страна на граѓанските организации</p> <p>2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат Информацијата за состојбите во однос на обезбедувањето на социјална и здравствена заштита од страна на граѓанските организации да ја достави до Владата на Република Северна Македонија, откако членовите на Советот, Јасминка Фришчиќ и Андреј Сених ќе го дополнат текстот на Информацијата со Предлог-заклучоци.</p>	<p>Владата на Република Северна Македонија, на 55-та седница, одржана на 28 јуни 2022 година, ја разгледа Информацијата за состојбите во однос на обезбедувањето на социјална и здравствена заштита од страна на граѓанските организации, како материјал за информирање.</p>
<b>2. Разно</b>	
<p>1. Членовите на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на граѓанските организации ќе ја бојкотираат работата на Советот сè до обезбедување на средства во Буџетот на Владата на Република Северна Македонија за реализација на Предлог-програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година.</p> <p>2. Се задолжува Одделението за соработка со невладини организации да подготви писмено известување до претседателот на Владата на Република Северна</p>	<p>Известување за бојкот на работата на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од страна на членовите од редот на граѓанските организации бр. 32-8/3 од 20.04.2022 година е доставено до претседателот на Владата на Република Северна Македонија, министерот за финансии и генералниот секретар на Владата.</p>

Македонија, министерот за финансии и генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија дека членовите на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, од редот на граѓанските организации ќе ја бојкотираат работата на Советот, сè до обезбедувањето на средства во Буџетот на Владата на Република Северна Македонија за реализација на Предлог-програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2022 година.

